

Службен весник на Република Македонија

Број 70

7 јуни 2012, четврток

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1953. Одлука за отворање на почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Коцаели...	3	1959. Одлука за поништување на Одлуката за распишување оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Велес.....	4
1954. Одлука за ставање на Нацрт за изменување и дополнување на Водостопанската основа на Република Македонија на стручна расправа.....	3	1960. Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Велес.....	5
1955. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	3	1961. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.....	5
1956. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Липково.....	3	1962. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гевгелија.....	5
1957. Одлука за формирање на Национално координативно тело за реализација на Програмата и приоритетите за претседавањето на Република Македонија со процесот за соработка во Југоисточна Европа во периодот од јуни 2012 до јуни 2013 година.....	4	1963. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гевгелија.....	5
1958. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од АД Органска хемиска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ – Скопје.....	4	1964. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кичево.....	5

	Стр.		Стр.
1965. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кичево.....	6	1981. Правилник за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба диететска храна за посебни медицински намени (*)......	15
1966. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струга.....	6	1982. Одлука за избор на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје.....	20
1967. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струга.....	6	1983. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на радио дифузното Друштво „ТВ МЕДИ“ Битола ДООЕЛ, бр. 07-1970/1 од 18.6.2007 година.....	20
1968. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кочани.....	6	1984. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво радио МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ бр. 07-1988/1 од 18.6.2007 година.....	21
1969. Решение за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кочани.....	6	1985. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на трговско радиодифузно Друштво радио Пехчево ДООЕЛ Пехчево бр. 07-2041/1 од 18.6.2007 година.....	21
1970. Решение за именување Главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.....	7	1986. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени бр. 07-2046/1 од 18.6.2007 година.....	22
1971. Решение за именување директор на Управата за имотно - правни работи.....	7	1987. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО РОСА ДООЕЛ Кочани бр. 07-2036/1 од 18.6.2007 година.....	23
1972. Решение за разрешување и именување претседател на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија.....	7	1988. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2012 година.....	24
1973. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.....	7	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
1974. Решение за именување на Национален координатор, заменици координатори и членови на Националното координативно тело за реализација на програмата и приоритетите за претседавањето на Република Македонија со процесот за соработка во Југоисточна Европа во периодот од јуни 2012 до јуни 2013 година.....	7	29. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2012/126/ЗНБП на Советот од 28 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/639/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија.....	2
1975. Решение за именување на почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Копаели.....	8	30. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2012/159/ЗНБП на Советот од 19 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, субјекти и тела во однос на ситуацијата во Египет.....	47
1976. Објава од Министерството за надворешни работи.....	8	31. Одлука за воведување на рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2012/37/ЗНБП на Советот од 23 јануари 2012 година за спроведување на Одлука 2011/782/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против Сирија.....	50
1977. Објава од Министерството за надворешни работи.....	8	Огласен дел	1-76
1978. Објава од Министерството за надворешни работи.....	8		
1979. Објава од Министерството за надворешни работи.....	9		
1980. Правилник за начинот на распоредување на ветеринарно-медицинските препарати во одделни категории и начинот на препишување и издавање на ветеринарно-медицинските препарати (*).....	9		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1953.**

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.5.2012 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОЦАЕЛИ****Член 1**

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Турција, со седиште во Коцаели.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 73/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1954.

Врз основа на член 64 став (2), а во врска со член 65 став (3) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011 и 44/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.5.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА СТАВАЊЕ НА НАЦРТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКАТА ОСНОВА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СТРУЧНА
РАСПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука Нацртот за изменување и дополнување на Водостопанската основа на Република Македонија со промена на параметрите на ХС Бучин, се става на стручна расправа.

Член 2

Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да ја спроведе оваа одлука согласно член 64 став (3) од Законот за водите.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3282/1
12 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1955.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010 и 11/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011 и 133/2011), во член 1 во табелата

По алинејата „– директор на Републичкиот совет за мирно решавање на работните спорови- 3,0“ се додава нова алинеја која гласи:

„– директор на Агенцијата за државни патишта - 3,3“

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 7 мај 2012 година.

Член 3

Оваа одлука ќе објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4276/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1956.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ЛИПКОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, со следните карактеристики:

Опис на движната ствар	Број на пасожа	Регистарски број	Вредност (денари)
Пив Ланд Ровер	SALLNAAE82A206016	PU-141-HH	300.000,00

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општина Липково.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4323/1
1 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1957.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРОЦЕСОТ ЗА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈУНИ 2012 ДО ЈУНИ 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се формира Национално координативно тело за реализација на програмата и приоритетите за претседавањето на Република Македонија со Процесот за соработка во Југоисточна Европа во периодот од јуни 2012 до јуни 2013 година како оперативна национална координативно тело во Република Македонија (во натамошниот текст Национално координативно тело).

Член 2

Националното координативното тело го сочинуваат: национален координатор за Процесот за соработка во Југоисточна Европа од Министерството за надворешни работи на Република Македонија, двајца заменици на координаторот и еден член од Министерството за надворешни работи на Република Македонија, двајца членови од Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, еден член од Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија и двајца членови на Собранието на Република Македонија.

Член 3

Начинот на работа на Националното координативно тело се уредува со Деловник за работа, кој ќе се утврди на првиот состанок на Националното координативно тело.

Член 4

Националното координативното тело изготвува и доставува извештаи за реализацијата на програмата и приоритетите на претседавањето на Република Македонија со Процесот за соработка во Југоисточна Европа, по реализацијата на секој од проектите и еден завршен извештај по завршувањето на претседавањето во јуни 2013 година преку Министерството за надворешни работи до Владата на Република Македонија.

Член 5

Националното координативно тело при вршење на работите од својот делокруг може да соработува со останатите органи на државната управа и другите државни органи, институции и агенции на државната управа, како и со невладини агенции и организации со цел оформување на поединечни работни групи.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4433/1
1 јуни 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1958.

Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011, 51/2011 и 11/2012), Владата на седницата одржана на 5.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД АД ОРГАНСКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од АД Органска хемиска индустрија "Наум Наумовски-Борче" - Скопје бр. 02-3133/1 донесена од Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 5.6.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4614/1
5 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1959.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС

1. Се поништува Одлуката за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Велес бр. 33-4980/1 од 29 септември 2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4509/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1960.

Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС

1. Се огласува именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Велес.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство (да е државјанин на Република Македонија, да е дипломиран правник со работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за вршење на функцијата) и доказ за поднесена изјава до Комисијата за верификација на фактите за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење на јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008, 64/2009 и 24/2011).

Пријавите со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците: „Вечер“, „Нова Македонија“ и „Коха“.

Бр. 23-4510/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1961.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар се именува Бобан Симјановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4500/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1962.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГЕВГЕЛИЈА

1. На Катица Маркова и се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гевгелија, поради истек на мандатот за кој е именувана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4501/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1963.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГЕВГЕЛИЈА

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гевгелија се именува Катица Маркова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4502/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1964.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КИЧЕВО

1. На Чедо Милошески му се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кичево, поради истек на мандатот за кој е именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4503/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1965.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА КИЧЕВО

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кичево се именува Чедо Милошески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4504/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1966.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУГА

1. На Мирко Велјаноски му се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струга, поради истек на мандатот за кој е именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4505/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1967.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА
СТРУГА

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Струга се именува Мирко Велјаноски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4506/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1968.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КОЧАНИ

1. На Сашко Костов му се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кочани, поради истек на мандатот за кој е именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4507/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1969.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КОЧАНИ**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кочани се именува Даниела Диванисова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4508/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1970.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕВИЗОР НА РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ**

1. За главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош се именува Лепосава Апостоловски Велинов, досегашен в.д. главен ревизор на Ревизорското тело.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4474/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1971.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ИМОТНО - ПРАВНИ РАБОТИ**

1. За директор на Управата за имотно - правни работи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Зоран Крстаноски, досегашен вршител на должноста директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4475/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1972.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) и член 2 од Одлуката за образување Национална комисија за правата на децата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2007 и 164/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Кирил Божиновски се разрешува од должноста претседател на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија.

2. За претседател на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија, се именува Спиро Ристовски, министер за труд и социјална политика.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4476/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1973.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 35 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР**

1. На Бобан Симјановски му се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар, поради истек на мандатот за кој е именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4499/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1974.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР, ЗАМЕНИЦИ КООРДИНАТОРИ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРОЦЕСОТ ЗА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈУНИ 2012 ДО ЈУНИ 2013 ГОДИНА

1. За Национален координатор на Националното координативно тело за реализација на програмата и приоритетите за претседавањето на Република Македонија со Процесот за соработка во Југоисточна Европа во периодот од јуни 2012 до јуни 2013 година, се именува Г-динот Јон Ивановски, Државен советник – Амбасадор во Министерството за надворешни работи.

- за заменици координатори на Националното координативно тело за реализација на програмата и приоритетите за претседавањето на Република Македонија со Процесот за соработка во Југоисточна Европа во периодот од јуни 2012 до јуни 2013 година, се именуваат:

- г-ѓа Горица Атанасова Горевска, Државен советник за координација на активностите на Министерот за надворешни работи – шеф на Кабинет во Министерството за надворешни работи и

- г-дин Драганчо Апостоловски, помлад соработник за регионални иницијативи во Директоратот за билатерални односи со државите од Југоисточна Европа и регионални иницијативи во Министерството за надворешни работи

- За членови на Националното координативно тело за реализација на програмата и приоритетите за претседавањето на Република Македонија со Процесот за соработка во Југоисточна Европа во периодот од јуни 2012 до јуни 2013 година, се именуваат:

- Г-дин Димитар Мирчев, член на Советот за меѓународни односи во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија

- Г-дин Никола Горгон, соработник за мултилатерални прашања во секторот за надворешна политика на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија

- Г-ица Николина Спасикова, виш соработник за односи со невладини институции и организации во Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија

- Г-дин Марјан Мацовски, Раководител на Сектор – Кабинет на Претседател на Собранието на Република Македонија

- Г-дин Никола Тодоровски, Државен советник за меѓународна соработка во Собранието на Република Македонија

- Г-ица Линда Салиеска, советник во Кабинетот на Министерот за надворешни работи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4433/2
1 јуни 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1975.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.5.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОЦАЕЛИ

1. Се именува Абдуллах Чекер за Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Коцаели.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 74/1
29 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1976.**ОБЈАВА**

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка во областа на железничкиот сообраќај, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка во областа на железничкиот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 40/2012), влезе во сила на 10 мај 2012 година.

25 мај 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

1977.**ОБЈАВА**

Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за трансфер на осудени лица, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за трансфер на осудени лица („Службен весник на РМ“ бр.178/2011), ќе влезе во сила на 24 јуни 2012 година.

30 мај 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

1978.**ОБЈАВА**

Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за екстрадиција („Службен весник на РМ“ бр. 178/2011), ќе влезе во сила на 24 јуни 2012 година.

30 мај 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

1979.

ОБЈАВА

Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за заемна правна помош во кривични предмети, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за заемна правна помош во кривични предмети („Службен весник на РМ“ бр. 178/2011), ќе влезе во сила на 24 јуни 2012 година.

30 мај 2012 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1980.

Врз основа на член 47 став (3) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен Весник на Република Македонија“ број 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ ВО ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ И НАЧИНОТ НА ПРЕПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на распоредување на ветеринарно-медицинските препарати во одделни категории, начинот на препишување и издавање на ветеринарно-медицинските препарати.

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата CELEX бр. 32001L0082; изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година CELEX бр. 32004L0028; изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК CELEX бр. 32009L0009; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009L0053; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009R0596; и Директивата 2006/130/ЕЗ на комисијата од 11 декември 2006 година, за спроведување на Директива 2001/82/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во врска со утврдувањето критериуми за ослободување на одредени ветеринарни медицински производи за животни за производство на храна од барањето ветеринарен рецепт CELEX бр. 32006L0130.

Член 2

(1) Ветеринарно-медицинските препарати, според своите особини и начинот на издавање и примена, а од аспект на заштита на здравјето на луѓето, здравствена заштита на животните и заштита на животната средина, се распоредуваат во:

- ветеринарно-медицински препарати во слободен промет;
- ветеринарно-медицински препарати што се издаваат во ветеринарна аптека без рецепт;
- ветеринарно-медицински препарати што се издаваат во ветеринарна аптека само на рецепт;
- ветеринарно-медицински препарати што се употребуваат само во ветеринарни друштва;
- ветеринарно-медицински препарати што може да се употребуваат само од доктори по ветеринарна медицина; и
- ветеринарно-медицински препарати со посебен начин на промет и употреба.

(2) Ветеринарно-медицинските препарати (во понатамошниот текст: препарати) се распоредуваат во одделни категории во постапката за одобрување за ставање во промет при поднесување на барањето за одобрување за ставање во промет на препаратите.

(3) При поднесување на барањето од став (2) на овој член подносителот на барањето треба да ја обележи предлог категоријата на препаратот согласно овој правилник во полето 2.3. од образецот на барање за одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарати.

Член 3

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на препарати во слободен промет доколку се во согласност со член 4 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), и 8) на овој правилник и се наменети за животни кои не се користат за исхрана на луѓе.

(2) Препаратите од категоријата на препарати наведена во став (1) на овој член се:

- 1) издаваат во ветеринарни аптеки, ветеринарни друштва и/или специјализирани продавници одобрени и/или регистрирани од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство;
- 2) купуваат, поседуваат и употребуваат од сопствениците или одгледувачите на животните; и
- 3) администрираат од доктори по ветеринарна медицина или од ветеринарни техничари.

Член 4

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на препарати што се издаваат во ветеринарна аптека без рецепт доколку се наменети за животни кои се користат за исхрана на луѓе и:

1) нивната администрација се ограничува на формулации кои не бараат особено знаење и вештина при користењето;

2) препаратот не претставува директен или индиректен ризик за лицето кое го администрира и за околината дури и доколку неправилно се администрира на лекуваните животни;

3) збирниот извештај за особините на препаратот не содржи никакви предупредувања за потенцијални сериозни несакани дејства што произлегуваат од негова правилна употреба;

4) препаратот или друг препарат што ја содржи истата активна супстанција, не биле предмет на чести, сериозни несакани дејства во извештаите за ветеринарна фармаколошка внимателност;

5) збирниот извештај за особините на препаратот не се однесува на контраиндикации поврзани со препарати што вообичаено се користат без рецепт;

6) препаратот не се складира под специјални услови;

7) не постои опасност по безбедноста на потрошувачот во однос на резидуите во храната од третирани животни, и во случај препаратите да се користат неправилно; и

8) нема опасност по безбедноста на потрошувачот за развој на антимикробна или антихелмична резистентност и во случај препаратите што ги содржат тие супстанции да се користат неправилно.

(2) Препаратите распоредени во категоријата наведена во став (1) на овој член се:

1) издаваат во ветеринарните аптеки и ветеринарните друштва;

2) купуваат, поседуваат и употребуваат од сопствениците или одгледувачите на животните; и

3) администрираат од доктор по ветеринарна медицина или од ветеринарен техничар.

Член 5

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на препарати што се издаваат во ветеринарна аптека само на рецепт доколку:

1) нивната администрација се ограничува на формулации кои не бараат особено знаење и вештина при користењето и препаратот не претставува директен или

индиректен ризик за лицето кое го администрира и за околината, дури и доколку неправилно се администрира на лекуваните животни; и доколку се:

- препарати наменети за третмани или патолошки процеси за кои што е потребна претходна точна дијагноза, или чијашто употреба може да го попречи или негативно да влијае врз последователни дијагностички или терапевтски постапки;

- препарати наменети за животни чии производи се користат за исхрана на луѓе освен препаратите во согласност со член 4 од овој правилник;

- нови препарати кои содржат активна супстанција која е одобрена за употреба во препарат помалку од пет години;

- formula officinalis, согласно член 3 став (2) точка 2) од Законот за ветеринарно-медицински препарати, наменети за животни чии производи се користат за исхрана на луѓе;

- магистрални препарати; и

- галенски препарати.

(2) Препаратите распоредени во категоријата наведена во став (1) на овој член се:

1) издаваат во ветеринарни аптеки и ветеринарни друштва;

2) купуваат, поседуваат и употребуваат од сопствениците или одгледувачите на животните; и

3) администрираат од доктори по ветеринарна медицина или од ветеринарни техничари.

Член 6

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на препарати што се употребуваат само во ветеринарни друштва доколку се препарати различни од оние наведени во членовите 3, 4, 5, 7 и 8 од овој правилник.

(2) Препаратите распоредени во категоријата наведена во став (1) на овој член не можат да се издаваат во ветеринарни аптеки и специјализирани продавници и не можат да се купуваат, поседуваат и употребуваат од сопствениците или одгледувачите на животни.

(3) Препаратите распоредени во категоријата наведена во став (1) може да се продаваат само на ветеринарни друштва и да се администрираат од доктори по ветеринарна медицина или од други лица вработени во ветеринарното друштво под директна одговорност на докторите по ветеринарна медицина.

Член 7

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на препарати што може да се употребуваат само од доктори по ветеринарна медицина доколку се:

1) препарати кои се предмет на официјални ограничувања за набавка или употреба, и тоа:

- ограничувања како резултат на спроведување на конвенции на Обединетите нации за наркотични и психотропни супстанции,

- ограничувања за употреба на препарати согласно Законот за ветеринарно-медицински препарати (*1)

2) препарати за кои што треба да се преземат посебни мерки на претпазливост од страна на докторот по ветеринарна медицина, со цел да се избегне каков било несакан ризик по:

- целните видови животни,

- лицата што ги применуваат препаратите на животното, и животната средина.

(2) Препаратите распоредени во категоријата наведена во став (1) на овој член не можат да се издаваат во ветеринарни аптеки и специјализирани продавници и не можат да се купуваат, поседуваат и употребуваат од сопствениците или одгледувачите на животни.

(3) Препаратите распоредени во категоријата наведена во став (1) може да се продаваат само на ветеринарни друштва и да се администрираат само од доктори по ветеринарна медицина.

Член 8

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на препарати со посебен начин на промет и употреба доколку нивната дистрибуција и продажба заради заштита на здравјето на луѓето и животните е под постојан и директен надзор на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(2) Препаратите распоредени во категоријата наведена во став (1) од овој член може да се дистрибуираат, купуваат, поседуваат, издаваат и употребуваат доколку ги исполнуваат дополнителните услови за нивно ставање во промет согласно Законот за ветеринарно-медицински препарати.

Член 9

(1) Докторите по ветеринарна медицина и ветеринарните друштва од членовите 6 и 7 од овој правилник, треба да водат детална евиденција за секоја набавка на препаратите и за употребените препарати евидентирајќи ги најмалку следните податоци:

1) прецизни податоци за препаратот (име, сила, фармацевтска форма, пакување, сериски број на производство означен на пакувањето, итн.) и

2) количина на набавен препарат;

3) датум на набавување;

4) име и адреса на добавувачот на препаратот;

5) датум на примена на препаратот;

6) количина на препарат која е употребена;

7) име и звање на лицето одговорно за употреба на препаратот;

8) име и адреса на сопственикот или одгледувачот на животните; и

9) вид, раса, и доколку е применливо, идентификационен број на животното или групата животни кои се третирали.

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член треба да е достапна за инспекција од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство во период од најмалку пет години.

Член 10

Ветеринарните аптеки треба да водат детална евиденција за препаратите кои се издаваат на ветеринарен рецепт како што е наведено во член 7 и 8 од Правилникот за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнува ветеринарната аптека и начинот на работа.

Член 11

(1) Сопствениците или одгледувачите на животни треба да обезбедат доказ за купување, поседување и примена на препарати на животните во период од пет години, вклучително и за животните кои биле заклани во текот на петгодишниот период.

(2) Докторот по ветеринарна медицина или одгледувачот, во евиденцијата која ја води одгледувачот, во случај кога докторот по ветеринарна медицина го администрира препаратот, треба да ги евидентира следните податоци:

1) име на докторот по ветеринарна медицина со број на ветеринарна лиценца;

2) име на препаратот и сериски број;

3) датум на примена на препаратот;

4) количина на употребен препарат;

5) каренца, доколку е применливо; и

6) идентификационен број на животното или групата животни кои се третирали, доколку е применливо.

(3) Во случај кога препаратот е употребен од одгледувачот на животните, треба да ги евидентира најмалку следните податоци:

1) име на препаратот и сериски број;

2) датум на набавување;

3) количина на набавен препарат;

4) име и адреса на добавувачот на препаратот, и како што е соодветно, број на ветеринарен рецепт;

5) датум на примена на препаратот;

- 6) количина на употребен препарат;
- 7) каренца, доколку е применливо; и
- 8) идентификационен број на животното или групата животни кои се третирани, доколку е применливо.

Член 12

(1) Специјализираните продавници од член 3 став (2) точка 1 на овој правилник кои вршат малопродажба на препарати во слободен промет треба да обезбедат доказ за купување, поседување и продажба на препарати и да водат евиденција најмалку за следните податоци:

- 2) име на препаратот и сериски број;
- 3) датум на набавување;
- 4) количина на набавен препарат; и
- 5) име и адреса на добавувачот на препаратот.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член треба да е достапна за инспекција од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство во период од најмалку пет години.

Член 13

(1) Препаратите кои се распоредуваат во категоријата наведена во членовите 3 и 4 на овој правилник се издаваат без препишување на ветеринарен рецепт.

(2) Препаратите кои се распоредуваат во категоријата наведена во членовите 6, 7 и 8 на овој правилник директно се администрираат од доктори по ветеринарна медицина или од ветеринарни техничари.

(3) Препаратите кои се распоредуваат во категоријата наведена во член 5 од овој правилник може се издаваат на ветеринарен рецепт препишан во согласност со членовите 14 и 15 од овој правилник.

(4) Количината која е препишана и набавена за препаратите од став (3) на овој член треба да биде минималната потребна за соодветниот третман или терапија.

Член 14

(1) Ветеринарниот рецепт го препишува доктор по ветеринарна медицина.

(2) Ветеринарниот рецепт треба да е читлив, без присуство на избришани места и видливи корекции.

(3) Специјалниот дел од ветеринарниот дел треба да е напишан на латински јазик.

(4) Ветеринарниот рецепт се издава во две копии, од кои една е наменета за сопственикот или одгледувачот на животното (купувачот), а другата е наменета за архивата на ветеринарната аптека/ветеринарно друштво.

(5) Еден ветеринарен рецепт се издава за еден препарат кој е наменет за едно или повеќе животни од ист вид кои се сопственост на ист сопственик или одгледувач.

(6) Ветеринарниот рецепт е со важност од еден месец или пократок период како што е наведено во ветеринарниот рецепт.

(7) Доколку ветеринарниот рецепт е наменет за повеќекратна набавка, треба да го содржи бројот на предвидени набавки кои можат да се остварат со рецептот.

Член 15

(1) Ветеринарниот рецепт треба да ги содржи следните податоци:

- 1) број на рецепт;
- 2) податоци за ветеринарното друштво (име, адреса и телефонски број на одобреното ветеринарно друштво во кое е вработен докторот по ветеринарна медицина);
- 3) штембил на ветеринарното друштво;
- 4) име и презиме на сопственикот или одгледувачот;
- 5) адреса на сопственикот или одгледувачот;
- 6) адреса на објектите во кои се чуваат животните (доколку се различни од адресата на сопственикот или одгледувачот);
- 7) идентификација на животното или групата на животни кои треба да се третираат (вклучително и вид, раса, пол, старост и идентификационен број на животното или групата животни);
- 8) специјален дел кој се состои од:
 - кратенката Rp.;
 - име на препишаниот препарат (краен препарат или компонентите на магистралниот препарат);
 - фармацевтска форма и сила на препишаниот препарат; и
 - вкупна количина која се издава и инструкции за примена;
- 9) каренца, доколку е применливо;
- 10) мерки на претпазливост;
- 11) име, потпис и факсимил на докторот по ветеринарна медицина кој го препишува препаратот;
- 12) датум на издавање; и
- 13) број на ветеринарна лиценца.

(2) Формата и содржината на ветеринарниот рецепт се дадени во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.

Член 16

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 21-1327/3
3 мај 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог

Ветеринарен рецепт

Број на рецепт 000000	Штембил на ветеринарното друштво
Податоци за ветеринарното друштво Име Адреса Тел. Бр.	
Име и презиме на сопственикот/одгледувачот	
Адреса на сопственикот/одгледувачот	
Адреса на објектите во кои се чуваат животните¹	
Идентификација на животното/ група на животни Видови Раса Пол Старост Идентификациски број	
Податоци за објектите во кои се чуваат препаратите Име, адреса, поштенски број	
Rp. / Име на препаратот (краен препарат или составни супстанции на магистралниот препарат) Формулација (пр. таблети, маст итн.) Силина Вкупна издадена количина и инструкции за употреба Каренца¹ Мерки на претпазливост¹	
Име на докторот по ветеринарна медицина:	
Потпис и факсимил:	
Датум	
Број на ветеринарна лиценца:	

¹Се пополнува, доколку е применливо

(^{*1}) Законот за ветеринарно-медицински препарати е усогласен со Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-медицинските препарати на Заедницата CELEX бр.32001L0082; изменета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година CELEX бр.32004L0028; изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК CELEX бр. 32009L0009; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009L0053; изменета и дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година CELEX бр. 32009R0596.

1981.

Врз основа на член 54 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во согласност со министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА ДИЕТЕТСКА ХРАНА ЗА ПОСЕБНИ МЕДИЦИНСКИ НАМЕНИ (*)****Член 1**

Во Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба диететска храна за посебни медицински намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/11), Прилогот - Основен состав на храна за посебни медицински намени, се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-3949/2

31 мај 2012 година

Скопје

Министер за здравство,

Никола Тодоров, с.р.

Бр. 21-1549/4

7 мај 2012 година

Скопје

Директор на Агенција

за храна и ветеринарство,

Дејан Рунтевски, с.р.

*

Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 1999/21/ЕЕЗ на Комисијата од 25 март 1999 година за диететски храни за посебни медицински намени (CELEX број 31999L0021).

Прилог**Основен состав на храната за посебни медицински намени**

Спецификациите се однесуваат за храната што се продава како готов производ или е преработена согласно упатствата од производителот.

1. Храната наведена во член 3 став 1 точка а) на овој правилник посебно наменета за доенчиња, ќе содржи витамини и минерални супстанции како што е наведено во Табела 1 од овој прилог.
2. Храната наведена во член 3 став 1 точка б) на овој правилник посебно наменета за доенчиња, ќе содржи витамини и минерални супстанции како што е наведено во Табела 1, без да влијаат на модификациите на една или повеќе хранливи состојки, потребни поради наменетата употреба на храната.
3. Највисоките вредности на витамини и минерални супстанции во храната од член 3 став 1 точка в) на овој правилник посебно наменета за доенчиња, не смеат да ги надминат вредностите наведени во Табела 1, без да влијаат на модификациите на една или повеќе хранливи состојки, потребни поради наменетата употреба на храната.
4. Кога ова не е во спротивност со барањата кои ги наложува наменетата употреба, храната за посебни медицински намени за доенчиња ги исполнува одредбите за другите хранливи состојки кои се употребуваат за почетната формула за доенчиња и последователната формула за доенчиња, во зависност од ситуацијата, согласно Правилникот за храна за посебна нутритивна употреба – млечна храна за доенчиња¹.
5. Храната наведена во член 3 став 1 точка а) на овој правилник различна од онаа посебно наменета за доенчиња, ќе содржи витамини и минерални супстанции како што е наведено во Табела 2 од овој прилог.
6. Храната наведена во член 3, став 1, точка б) на овој правилник различна од онаа посебно наменета за доенчиња, ќе содржи витамини и минерални супстанции, како што е наведено во Табела 2, без да влијаат на модификациите на една или повеќе хранливи состојки, потребни поради наменетата употреба на храната.
7. Највисоките вредности на витамини и минерални супстанции во храната од член 3, став 1 точка в) на овој правилник различна од онаа наменета за доенчиња, не смеат да ги надминат вредностите наведени во Табела 2, без да влијаат на модификациите на една или повеќе хранливи состојки, потребни поради наменетата употреба на храната.

Табела 1

Вредности за витамини, минерали и олигоелементи во храна која во целост ги покрива прехранбените потреби наменета за исхрана на доенчиња

Витамини

	На 100 kJ		На 100 kcal	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Витамин А (µg RE)	14	43	60	180
Витамин D (µg)	0,25	0,75	1	3
Витамин К (µg)	1	5	4	20
Витамин С (mg)	1,9	6	8	25
Тиамин (mg)	0,01	0,075	0,04	0,3
Рибофлафин (mg)	0,014	0,1	0,06	0,45
Витамин В6 (mg)	0,009	0,075	0,035	0,3
Ниацин (mg NE)	0,2	0,75	0,8	3
Фолна киселина D (µg)	1	6	4	25
Витамин В12 (µg)	0,025	0,12	0,1	0,5
Пантотенска киселина (mg)	0,07	0,5	0,3	2
Биотин (µg)	0,4	5	1,5	20
Витамин Е (mg α-TE)	0,5/g полинезаситени масни киселини изразени како линоленска киселина, но во ниту еден случај помали од 0,1 mg на искористени 100 kJ	0,75	0,5/g полинезаситени масни киселини изразени како линоленска киселина, но во ниту еден случај помали од 0,5 mg на искористени 100 kJ	3

Минерали:

	На 100 kJ		на 100 kcal	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Натриум (mg)	5	14	20	60
Хлорид (mg)	12	29	50	125
Калиум (mg)	15	35	60	145

Калциум (mg)	12	60	50	250
Фосфор (mg) ⁽¹⁾	6	22	25	90
Магнезиум (mg)	1,2	3,6	5	15
Железо (mg)	0,12	0,5	0,5	2
Цинк (mg)	0,12	0,6	0,5	2,4
Бакар (µg)	4,8	29	20	120
Јод (µg)	1,2	8,4	5	35
Селен (µg)	0,25	0,7	1	3
Манган (mg)	0,25	25	1	100
Хром (µg)	-	2,5	-	10
Молибден (µg)	-	2,5	-	10
Флуор (mg)	-	0,05	-	0,2

(¹) Односот меѓу калциум/ фосфор не смее да биде помал од 1,2 и не поголем од 0,2.

Табела 2

Вредности за витамини, минерали и олигоелементи во храна која во целост ги покрива прехранбените потреби, освен онаа наменета за исхрана на доенчиња

Витамини

	На 100 kJ		На 100 kcal	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Витамин А (µg RE)	8,4	43	35	180
Витамин D (µg)	0,12	0,65/0,75 ⁽¹⁾	0,5	2,5/3 ⁽¹⁾
Витамин К (µg)	0,85	5	3,5	20
Витамин С (mg)	0,54	5,25	2,25	22
Тиамин (mg)	0,015	0,12	0,06	0,5
Рибофлафин (mg)	0,02	0,12	0,08	0,5
Витамин B6 (mg)	0,02	0,12	0,08	0,5
Ниацин (mg NE)	0,22	0,75	0,9	3
Фолна киселина (µg)	2,5	12,5	10	50
Витамин B12 (µg)	0,017	0,17	0,07	0,7
Пантотенска киселина (mg)	0,035	0,35	0,15	1,5
Биотин (µg)	0,18	1,8	0,75	7,5
Витамин Е (mg α-TE)	0,5/g полинезаситени масни киселини	0,75	0,5/g полинезаситени масни киселини	3

	изразени како линоленска киселина, но во ниту еден случај помали од 0,1 mg на искористени 100 kJ		изразени како линоленска киселина, но во ниту еден случај помали од 0,5 mg на искористени 100 kJ	
--	--	--	--	--

⁽¹⁾ За производи наменети за деца од 1 до 10 годишна возраст.

Минерали:

	На 100 kJ		На 100 kcal	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Натриум (mg)	7,2	42	30	175
Хлорид (mg)	7,2	42	30	175
Калиум (mg)	19	70	80	295
Калциум (mg)	8,4/12 ⁽¹⁾	42/60 ⁽¹⁾	35/50 ⁽¹⁾	175/250 ⁽¹⁾
Фосфор (mg)	7,2	19	30	80
Магнезиум (mg)	1,8	6	7,5	25
Железо (mg)	0,12	0,5	0,5	2,0
Цинк (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Бакар (µg)	15	125	60	500
Јод (µg)	1,55	8,4	6,5	35
Селен (µg)	0,6	2,5	2,5	10
Манган (mg)	0,012	0,12	0,05	0,5
Хром (µg)	0,3	3,6	1,25	15
Молибден (µg)	0,72	4,3	3,5	18
Флуор (mg)	-	0,05	-	0,2

⁽¹⁾ За производи наменети за деца од 1 до 10 годишна возраст.

¹ Правилникот за храна за посебна нутритивна употреба – млечна храна за доенчиња („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2011) е усогласен со Директивата 2006/141/EЗ на Комисијата од 22 декември 2006 година за почетна формула за доенчиња и за последователна формула за доенчиња и за изменување на Директивата 1999/21/EЗ (CELEX 32006L0141) изменета со Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1243/2008 од 12 декември 2008 година за изменување на Анексите III и VI кон Директивата 2006/141/EЗ што се однесуваат на барања во однос на составот на одредени формули за новороденчињата (CELEX 32008L1243).

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1982.**

Врз основа на член 40 ст.2 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), член 9, член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на сто дваесет и петтата седница одржана на 5.6.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ****I**

За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје се избираат:

1. Дарко Јаковски;
2. Марија Горгева;
3. Артан Ајро.

II

Оваа одлука влегува во сила на ден 5.6.2012 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОИ.бр.8/12
5 јуни 2012 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1983.**

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 29.05.2012 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ НА РАДИОДИFUЗНОТО ДРУШТВО „ТВ МЕДИ“ БИТОЛА ДООЕЛ, БР. 07- 1970/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА**

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1970/1 од 18.06.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Радио дифузното друштво „ТВ МЕДИ“ Битола ДООЕЛ, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА РД „ТВ МЕДИ“ Битола ДООЕЛ, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да ги плати доспеаните, неплатени годишни надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 208.640,00 денари (по фактура бр.015/2009 од 29.05.2009 година - износ од 80.494,00 денари со краен рок за плаќање на 12.06.2009 година и по фактура бр.019/2010 од 31.05.2010 година - износ од 128.146,00 денари, со краен рок за плаќање на 14.6.2010 година).

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

Образложение

Советот за радиодифузија на РМ на својата 13-та седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, меѓу кои и Радио дифузното друштво „ТВ Меди“ Битола ДООЕЛ, кои заклучно со 10 мај 2012 година не ја исполнија обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги исполнат своите обврски кон Советот за надместокот за дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеаниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот врз основа на член 63, став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како РД „ТВ Меди“ Битола ДООЕЛ не го плати доспеаниот надоместок за дозволата заклучно со 10 мај 2012 година, Советот му достави последно предупредување, бр.05-2531/1 од 15.05.2012 година за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва која се однесуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното последно предупредување, РД „ТВ Меди“ Битола ДООЕЛ, заклучно со 29-ти мај не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-1970/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 208.640,00 денари (по фактура бр.015/2009 од 29.05.2009 година - износ од 80.494,00 денари со краен рок за плаќање на 12.06.2009 година и по фактура бр.019/2010 од 31.05.2010 година - износ од 128.146,00 денари, со краен рок за плаќање на 14.06.2010 година).

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, согласно која Советот за радиодифузија ја одзема дозволата ако имателот на дозволата не го плати надоместокот во рокот утврден во дозволата, Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-1970/1 од 18.06.2007 година на РД „ТВ Меди“ Битола ДООЕЛ.

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузна дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-159 Совет за радиодифузија на РМ
31 мај 2012 година Претседател,
Скопје м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Радио дифузно друштво „ТВ МЕДИ“ Битола ДООЕЛ, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

1984.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 29.05.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО МХ - РАДИО ОХРИД ДООЕЛ БР. 07- 1988/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1988/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност во износ од 21.261,00 денари, по фактура бр.094/2011 од 30.05.2011 година, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 година.

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 13-та седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, кои заклучно со 10 мај 2012 година не ја исполнија обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги исполнат своите обврски кон Советот за надместокот за дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеаниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот врз основа на член 63, став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 29.5.2012 година, донесе

фузната дејност („Сл.весник на РМ“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата заклучно со 10 мај 2012 година, Советот му достави последно предупредување, бр.05-2530/1 од 15.05.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва која се однесуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, заклучно со 29-ти мај не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-1988/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност во износ од 21.261,00 денари, по фактура бр.094/2011 од 30.05.2011 година, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 година.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, согласно која Советот за радиодифузија ја одзема дозволата ако имателот на дозволата не го плати надоместокот во рокот утврден во дозволата, Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-1988/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ.

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-185 Совет за радиодифузија на РМ
6 јуни 2012 година Претседател,
Скопје м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

1985.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 29.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ ПЕХЧЕВО БР. 07- 2041/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-2041/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да ги плати доспеаните, неплатени годишни надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 16.976,00 денари (по фактура бр.108/2010 од 31.05.2010 година - износ од 8.490,00 денари со краен рок за плаќање на 14.06.2010 година и по фактура бр.111/2011 од 30.05.2011 година - износ од 8.486,00 денари, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 година).

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 13-та седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, кои заклучно со 10 мај 2012 година не ја исполнија обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги исполнат своите обврски кон Советот за надместокот за дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеаниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот врз основа на член 63, став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност ("Сл.весник на РМ", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата заклучно со 10 мај 2012 година, Советот му достави последно предупредување, бр.05-2533/1 од 15.05.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва која се однесуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, заклучно со 29-ти мај не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-2041/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 16.976,00 денари (по фактура бр.108/2010 од 31.05.2010 година - износ од 8.490,00 денари со краен рок за плаќање на 14.06.2010 година и по фактура бр.111/2011 од 30.05.2011 година - износ од 8.486,00 денари, со краен рок за плаќање на 13.6.2011 година).

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, согласно која Советот за радиодифузија ја одзема дозволата ако имателот на дозволата не го плати надоместокот во рокот утврден во дозволата, Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2041/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево.

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-186
6 јуни 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
м-р Зоран Трајчевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

1986.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност ("Сл.весник на РМ", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 29.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО БЕСА ДООЕЛ С. ЦРНИЛИШТЕ ДОЛНЕНИ БР. 07- 2046/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ С. Црнилиште Долнени, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ С. Црнилиште Долнени, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да ги плати доспеаните, неплатени годишни надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 22.168,00 денари (по фактура бр.111/2010 од 31.05.2010 година - износ од 11.097,00 денари со краен рок за плаќање на 14.06.2010 година и по фактура бр.112/2011 од 30.05.2011 година - износ од 11.071,00 денари, со краен рок за плаќање на 13.6.2011 година).

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 13-та седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволатата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, кои заклучно со 10 мај 2012 година не ја исполнија обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги исполнат своите обврски кон Советот за надместокот за дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеаниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот врз основа на член 63, став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност ("Сл.весник на РМ", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата заклучно со 10 мај 2012 година, Советот му достави последно предупредување, бр.05-2534/1 од 15.05.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва која се однесуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, заклучно со 29-ти мај не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 22.168,00 денари (по фактура бр.111/2010 од 31.05.2010 година - износ од 11.097,00 денари со краен рок за плаќање на 14.06.2010 година и по фактура бр.112/2011 од 30.05.2011 година - износ од 11.071,00 денари, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 година).

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, согласно која Советот за радиодифузија ја одзема дозволата ако имателот на дозволата не го плати надоместокот во рокот утврден во дозволата, Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени.

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-187
6 јуни 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

1987.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност ("Сл.весник на РМ", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 29.5.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО РОСА ДООЕЛ
КОЧАНИ БР. 07- 2036/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-2036/1 од 18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност во износ од 16.828,00 денари, по фактура бр.109/2011 од 30.05.2011 година, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 година.

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.

О б р а з л о ж е н и е

Советот за радиодифузија на РМ на својата 13-та седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Информација, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, кои заклучно со 10 мај 2012 година не ја исполнија обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги исполнат своите обврски кон Советот за надместокот за дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеаниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот врз основа на член 63, став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, кои заклучно со 10 мај 2012 година не ја исполнија обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот врз основа на член 63, став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност, Советот заклучи да иницира постапка за одземање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, кои заклучно со 10 мај 2012 година не ја исполнија обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.

фузната дејност ("Сл.весник на РМ", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата заклучно со 10 мај 2012 година, Советот му достави последно предупредување, бр.05-2532/1 од 15.05.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.

Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување на трговските радиодифузни друштва која се однесуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.

Видно од Информацијата, се констатираше дека и покрај упатеното последно предупредување, Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, заклучно со 29-ти мај не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-2036/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност во износ од 16.828,00 денари, по фактура бр.109/2011 од 30.05.2011 година, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 година.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, согласно која Советот за радиодифузија ја одзема дозволата ако имателот на дозволата не го плати надоместокот во рокот утврден во дозволата, Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2036/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани.

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одржана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлука како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага извршувањето на одлуката.

Бр. 07-188
6 јуни 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1988.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2012 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-мај 2012 година, во однос на просечните цени на мало во 2011 година, е повисок за 3,1%.

Заменик на директорот,
м-р **Анита Стамнова**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012070